

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 177 год. LXVII | 22 декември 2011, четврток | Цената на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3935. Уредба за начинот на постапување при промет со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи животни и нивни делови од страна на царинските органи, другите надлежни органи и служби на граничните премини и научните и стручните установи, како и на овластени депозитари на конфискуваните примероци при недозволен промет.....	3	3938. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични центри по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	6
3936. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични центри по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	4	3939. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични центри по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик	7
3937. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични центри по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	5	3940. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Нежиловски стени“ на користење - концесија.....	8
		3941. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.4 „Бежица“ на користење-концесија.....	8
		3942. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Крушје“ на користење-концесија.....	8

	Стр.		Стр.
3943. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Отовица“ на користење-концесија.....	9	3958. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.....	14
3944. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.7 „Караслари“ на користење-концесија.....	9	3959. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.....	15
3945. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Ногаевци“ на користење-концесија.....	10	3960. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје.....	15
3946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.....	10	3961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	15
3947. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Радовиш.....	10	3962. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Скопје.....	16
3948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Свети Николе.....	11	3963. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација.....	16
3949. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје.....	11	3964. Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија....	17
3950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом на железничарите - Скопје.....	11	3965. Одлука за избор на претседател на Основен суд Струга.....	28
3951. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Велес.....	12	3966. Листа за дополнување на Листата на категоризирани спортисти - спортска надеж.....	28
3952. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Гевгелија.....	12	3967. Објава за износот на личното ослободување за 2012 година.....	28
3953. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Гостивар.....	12	Огласен дел	1-36
3954. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар.....	13		
3955. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Кавадарци.....	13		
3956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Кичево.....	14		
3957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Кочани.....	14		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3935.

Врз основа на член 31 став 8 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПРОМЕТ СО ЗАСЕГНАТИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ ОД СТРАНА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ, ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ И СЛУЖБИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ И НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ УСТАНОВИ, КАКО И НА ОВЛАСТЕНИ ДЕПОЗИТАРИ НА КОНФИСКУВАНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ПРИ НЕДОЗВОЛЕН ПРОМЕТ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на постапување при промет со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи животни и нивни делови од страна на царинските органи, другите надлежни органи и служби на граничните премини, и научните и стручните установи, како и на овластени депозитари на конфискуваните примероци при недозволен промет со дивите видови.

Член 2

(1) Царинските служби на утврдените гранични премини за увоз, извоз, транзит и повторен извоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни ја прегледуваат пропратната документација на пратката со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови, вклучени во меѓународен промет.

(2) Царинскиот службеник ги прегледува и оверува, оригиналот и /или електронската форма на дозволата за промет или сертификатот за увоз и/или извоз и/или транзит и/или повторен извоз на засегнати и заштитени диви видови и нивни делови издадена преку ЕХИМ системот.

(3) Царинскиот службеник треба да провери дали дозволата/сертификатот е издаден и заверен со печат од страна на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата во Република Македонија, во случај кога се работи за извоз или повторен извоз. Во случаи на увоз, царинскиот службеник треба да провери дали дозволата/сертификатот е заверен од страна на надлежен државен орган од земјата на потекло.

(4) Освен проверката од став 3 на овој член, царинскиот службеник врши проверка и на податоците во дозволата/сертификатот и ги споредува со пратката со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни делови и на крајот ја заверува дозволата/сертификатот со печат и потпис.

(5) Во случај на транзит низ Република Македонија, царинските служби вршат проверка на дозволите/сертификатите во однос на тоа дали го содржат името на последната дестинација на пратката и други податоци).

(6) Во случаи на недозволен промет со засегнати и заштитени диви растенија, габи, животни и нивни делови или пак при промет со невалидна документација, царинскиот орган ја заплenuва пратката и веднаш ги известува органот надлежен за вршење на стручни работи од областа на заштита на природата – Управата за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина кој издава решение за враќање остапување или уништување на стоката на трошок на увозникот и/или извозникот и/или лицето кое врши транзит на стоката.

Член 3

(1) Државните инспектори за природа од Државниот инспекторат за животна средина, официјалните ветеринари на граничен премин од Агенција за храна и ветеринарство и фитосанитарните инспектори при Државниот инспекторат за земјоделство (ДИЗ) вршат проверка на пратките со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови кои се утврдени во:

- ЛИСТА 1 – Засегнатите и заштитените диви видови животни, растенија и габи и нивни делови чиј промет е регулиран со меѓународен договор ратификуван од Република Македонија, а чиј промет се регулира со сертификат за увоз и/или извоз и/или транзит и/или повторен извоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011).

- Л И С Т А 2 - Диви видови растенија габи животни и нивни делови кои се прогласени за засегнати и/или заштитени на ниво на Европската унија чиј промет се регулира со дозвола за промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011) и

- Л И С Т А 3 - Диви видови растенија, габи и животни и нивни делови од Република Македонија, чиј промет е регулиран со дозволата за промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011).

(2) Проверка на пратката со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови се врши на првото место на влез/излез од Република Македонија или на местото на крајна дестинација.

(3) Државните инспектори за природа вршат проверка на таксономската припадност на единките (род/вид/подвид), како и на бројот на примероците кои се вклучени во меѓународниот промет и ги споредуваат со податоците наведени во дозволата/сертификатот за меѓународен промет.

(4) Официјалниот ветеринар на граничен премин и фитосанитарните инспектори вршат проверка на здравствената состојба на примероците на дивите видови растенија, габи и животни и нивни делови вклучени во меѓународен промет и ги проверуваат ветеринарните и фитосанитарните сертификати.

(5) Во одредени случаи кога постои потреба од идентификација на таксономската припадност на единките вклучени во меѓународниот прометот, субјектите од ставовите (3) и (4) можат да ангажираат експерти од овластени научни институции за давање на мислење за регулирање на прометот со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови.

Член 4

(1) Во случај кога државните инспектори за природа, официјалните ветеринари на граничен премин и фитосанитарни инспектори при проверката ќе утврдат дека пратките со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови не одговараат со податоците наведени во дозволата односно сертификатот треба во рок од 2 часа да го известат телефонски органот надлежен за вршење на стручни работи од областа на заштитата на природата и Државниот инспекторат за животна средина односно писмено во рок од 12 часа.

(2) Органот надлежен за вршење на стручни работи од областа на заштитата на природата во рок од 8 часа од приемот на известувањето од став (1) на овој член го известува органот кој го утврдил недостатокот за името и адресата на субјектот кај кој ќе се чува одземената односно запленетата пратка согласно член 31 став (4) од Законот за заштита на природата.

(3) Органот надлежен за вршење на стручни работи од областа на заштитата на природата изборот на субјектот кај кој ќе се чува одземената односно запленетата пратка го врши согласно условите со кои располага субјектот а коишто се најпогодни за обезбедување на

добри услови за престојување односно чување на за-
сегнатите и заштитените диви видови растенија, габи и
животни и нивни делови, без на нив да се предизвикува
некако оштетување или нарушување на здравјето
на истите.

Член 5

(1) Субјектите од член 4 на оваа уредба, кај кои се
предадени одземените односно заплнетите засегнати
и заштитени диви видови растенија, габи и животни и
нивни делови од пратката, треба најпрво да ја утврдат
здравствената состојба на живите примероци и да го
определат режимот на исхрана и одгледување и на ус-
ловите кои се неопходни да му се пружат на живиот
примерок со цел да се обезбеди или подобри неговата
состојба.

(2) Субјектите од член 4 на оваа уредба за неживи-
те примероци треба да ја утврдат состојбата на зачува-
ност и да ги определат условите кои се неопходни за
зачувување на таквата состојба.

(3) Субјектите од член 4 на оваа уредба веднаш од-
носно во најкраток можен рок треба да ги обезбедат
потребните услови од став (1) и (2) на овој член.

(4) Доколку субјектите не се во можност да ги обез-
бедат најдобрите услови, во тој случај треба да презе-
мат мерки со кои ќе се обезбедат минималните услови
во кои нема да дојде до значително нарушување на
здравјето на живиот примерок односно значително
уништување на неживите примероци.

(5) Во ниту еден случај не треба да се доведе со-
стојба со која на живиот примерок може да му се пре-
дизвикува измачување.

Член 6

(1) Во случај кога субјектите од член 4 на оваа
уредба ќе утврдат дека живиот примерок има болест
која може да биде заразна, треба веднаш да спроведат
мерки за превенција и сузбивање на болестите соглас-
но Законот за ветеринарно здравство.

(2) Во случај кога субјектите од член 4 на оваа
уредба ќе утврдат дека кај примерокот од растенија и
габи се присутни штетни организми, треба веднаш да
спроведат мерки за откривање и одредување на штет-
ните организми и да преземат мерки за спречување на
внесувањето и ширењето на штетните организми и
обезбедување на нивно сузбивање со примена на мерки
за заштита во согласност со Законот за здравјето на
растенијата.

Член 7

(1) Во случај кога субјектите од член 4 на оваа
уредба ќе утврдат дека потеклото на примерокот од
пратката не соодветствува со податоците наведени во
дозволата односно сертификатот, или пак се сомнева
дека примерокот потекнува од државата која е наведе-
на во дозволата односно сертификатот, треба за тоа
веднаш да го извести органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на заштита на
природата.

(2) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на заштита на природата во
случаите од став (1) на овој член, треба веднаш да ос-
твари контакти со Секретаријатот на Конвенцијата за
меѓународна трговија со загроени диви растителни и
животински видови и нивни деривати, односно до над-
лежните органи на други држави со цел да може да се
утврди потеклото на примерокот односно веродостој-
носта на податоците дадени во дозволата односно сер-
тификатот.

(3) Органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на заштита на природата
во случаите од став (1) на овој член, ги известува и
надлежните служби од органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на вна-
трешни работи.

Член 8

Во случај кога е откриена земја на потекло на при-
мерокот, органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на заштита на природата,
во најкраток можен рок треба да преземе мерки за вра-
ќање на примерокот во земјата на потекло.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 51-7403/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3936.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година
донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА
СО ОТВОРЕН ПОВИК**

Член 1

Прворангираниот кандидат СОЛ С.П.А Акционер-
ско друштво, со седиште ул. „Героламо Боргаззи“ бр.
27 МОНЗА, Италија со ЕМБС 04127270157 се избира
за најповолен понудувач за доделување на концесија за
вода за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа на река Бистрица, локација
бр. 97.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа,
како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	97	Река Бистрица	1800	1,517
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	501151	x1	502693	
y1	663122	y1	662369	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/17
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3937.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат СОЛ С.П.А Акционерско друштво, со седиште ул. „Героламо Боргаски“ бр.27 МОНЗА, Италија со ЕМБС 04127270157 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Бистрица, локација бр. 98.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	98	Река Бистрица	2450	1,899
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	502764	x1	503780	
y1	662310	y1	661380	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/18
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3938.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат СОЛ С.П.А Акционерско друштво, со седиште ул. „Героламо Боргаззи“ бр.27 МОНЗА, Италија со ЕМБС 04127270157 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа река Бистрица, локација бр. 99.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	99	Река Бистрица	2300	2,254
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	503790	x1	504737	
y1	661286	y1	660490	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/19 Заменик на претседателот
8 ноември 2011 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Владимир Пешевски, с.р.

3939.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАТИВНО И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат СОЛ С.П.А Акционерско друштво, со седиште ул. „Героламо Боргази“ бр.27 МОНЗА, Италија со ЕМБС 04127270157 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Гошинци, локација бр. 125.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	125	Река Гошинци	2000	1,284
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	542079	x1	543813	
y1	675255	y1	672601	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од едниократен и годишен надоместок.

Едниократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот едниократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на едниократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати едниократниот надоместок во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/20
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3940.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 „НЕЖИЛОВСКИ СТЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ
- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Нежиловски Стени“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/29
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3941.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.4 „БЕЖИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Бежица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/30
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3942.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.5 „КРУШЈЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Крушје“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/31
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3943.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 „ОТОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 6 „Отовица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/32
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3944.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 „КАРАСЛАРИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Караслари“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво „РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/33
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3945.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.8 „НОГАЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „ПОТПОЛОШКА“ с.Петровец - Петровец се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 „Ногаевци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ПОТПОЛОШКА“ с.Петровец - Петровец и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договор за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/34
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3946.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
- КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Биомикроскоп	1
2.	Аплатационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3947.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
- РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Биомикроскоп	1
2.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Радовиш.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/2
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3948.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Аналоген маммографски систем	1
2.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Свети Николе.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/4
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3949.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Авторефрактметар	1
2.	Компјутеризиран периметар (за Полислиниката „Јане Сандански“)	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/5
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3950.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Авторефрактметар	1
2.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом на железничарите – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом на железничарите - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/6
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3951.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за апликации на цело тело	1
2.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
3.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
4.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
5.	Универзален операционен стол со додатоци	1
6.	Операциони лампи	1
7.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
8.	Општа хируршка кутија	1
9.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
10.	Комплетно автоматизиран парно во Република Македонија алдехидски стерилизатор 150-250 л	1
11.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија – SDTV - ниска	1

12.	Офталмолошки биометар со пахиметар	1
13.	Биомикроскоп	1
14.	Тест проектори	1
15.	Сет пробни стакла	1
16.	Рачен офталмоскоп	1
17.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
18.	Авторефрактометар	1
19.	Компјутеризиран периметар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/7
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3952.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
4.	Универзален операционен стол со додатоци	1
5.	Операциони лампи	1
6.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
7.	Општа хируршка кутија	1
8.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
9.	Комплетно автоматизиран парно во Република Македонија алдехидски стерилизатор 150-250 л	1
10.	Биомикроскоп	1
11.	Сет пробни стакла	1
12.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
13.	Авторефрактометар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Гевгелија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/8
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3953.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за апликации на цело тело	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Гастроскопски кабинет	1
4.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
5.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
6.	Општа хируршка кутија	1
7.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
8.	Комплетно автоматизиран парно во Република Македонија алдехидски стерилизатор 150-250 л	1
9.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија – SDTV - ниска	1
10.	Оперативен офталмолошки микроскоп Economy	1
11.	Ласер за фотокоагулација	1
12.	Офталмолошки биометар со пахиметар	1
13.	Биомикроскоп	1
14.	Тест проектор	1
15.	Сет пробни стакла	1
16.	Рачен офталмоскоп	1
17.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
18.	Ленсметар	1
19.	Авторефрактометар	1
20.	Компјутеризиран периметар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Гостивар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/9
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3954.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1
2.	Општа хируршка кутија	1
3.	Авторефрактометар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/10
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3955.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за радиологија	1
2.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
3.	Универзален операционен стол со додатоци	1
4.	Операциони лампи	1
5.	Општа хируршка кутија	1
6.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија – SDTV - ниска	1
7.	Авторефрактометар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Кавадарци.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/11 Заменик на претседателот
13 декември 2011 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3956.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КИЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Аналоген мамографски систем	1
2.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
3.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1
4.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Кичево.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/12 Заменик на претседателот
13 декември 2011 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3957.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КОЧАНИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за радиологија	1
2.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
3.	Универзален операционен стол со додатоци	1
4.	Операциони лампи	1
5.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
6.	Општа хируршка кутија	1
7.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
8.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
9.	Биомикроскоп	1
10.	Сет пробни стакла	1
11.	Авторадиограф	1
12.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Кочани.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/13 Заменик на претседателот
13 декември 2011 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3958.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Гастроскопски кабинет	3
2.	Ехо апарат за радиологија	2
3.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/31
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3959.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за радиологија	1
2.	Апарат за анестезија со пациент монитор	2
3.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
4.	Универзален операционен стол со додатоци	2
5.	Операциони лампи	2
6.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	1
7.	Монитор за нитгензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	1
8.	Кутија за детска хирургија	1
9.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/34
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3960.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за хирургија	1
2.	Апарат за анестезија со пациент монитор	2
3.	Гастроскопски кабинет	1
4.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	3
5.	Универзален операционен стол со додатоци	2
6.	Операциони лампи	2
7.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	1
8.	Абдоминална кутија	1
9.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија - HDTV	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/35
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3961.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Монопланарен ангиографски систем со дигитален детектор за кардиолошки дијагностички и интервентни процедури	1
2.	Монопланарен ангиографски систем со дигитален детектор за кардиолошки дијагностички и интервентни процедури и електрофизиологија	1
3.	Кардиолошки ултразвук	1
4.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	5
5.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	13
6.	Централна станица за мониторинг	2
7.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	3
8.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
9.	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/36
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3962.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
2	Универзален оперативен стол со додатоци	1
3	Оперативни лампи	1
4	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
5	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/37
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

3963.

Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10 и 54/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА, НАЧИН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШТА, СУБЈЕКТИТЕ КОИ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/11), во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството за реализација на помошта за маркетинг на земјоделски производи наменета за винарскиот сектор од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2011 година и максималните износи се определуваат според следните намени:

	Вид на помош	Поблиски критериуми	Максимален износ во денари
1.	Помош за маркетинг на земјоделски производи	- помошта е наменета за винарскиот сектор за реализиран извоз во 2011 година на флаширано вино со потекло од Република Македонија	до 20% од вкупната вредност на направени трошоци за амбалажа (предна и задна етика, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија, но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино.

Член 2

Во член 3 ставови 1, 2 и 3 по зборовите „член 2“ се додаваат зборовите „став 1“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„ Средствата од член 2 став 2 точка 1 од овој правилник ќе се реализираат по поднесено барање.“

Член 3

Во член 4 во ставовите 2 и 4, по зборовите: „ член 2“ се додаваат зборовите: „став 1“.

Член 4

Во член 5 став 1 по зборовите: „член 3 став 1“ се додаваат зборовите: „за реализација на помошта од член 2 став 1“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„ Право на учество во постапката од член 3 став 4 за реализација на помошта од член 2 став 2 точка 1 на овој правилник имаат правни лица кои се регистрирани во Регистарот на производители на вино и вршат извоз на вино согласно Законот за вино.“

Член 5

Во член 6 став 1 по зборовите: „член 5“ се додаваат зборовите: „став 1“, а по зборовите: „ член 2“ се додаваат зборовите: „став 1“.

По ставот 2 се додаваат два нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„ Правните лица од член 5 став 2 на овој правилник доставуваат писмено барање за користење на помош за маркетинг на земјоделски производи до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст: Агенцијата).

Кон барањето од став 3 на овој член се приложуваат и следните документи:

1. Тековна состојба на подносителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија;

2. Решение за упис во Регистарот на производители на вино;

3. ВИ -1 образец за извоз на вино во Европска унија и/или уверение за квалитет односно Сертификат издадени од Државниот инспекторат за земјоделство;

4. Финансиски документ за направени трошоци за амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија во 2011 година;

5. Доказ за извезено вино со потекло од Република Македонија (царински документ и извозна фактура) во 2011 година.“

Член 6

Во член 7 став 1 по зборовите: „ член 2“ се додаваат зборовите: „ став 1“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„ Исплатата на помошта по корисници за намените од член 2 став 2 точка 1 на овој правилник се врши 100% од одобрената сума од Агенцијата.“

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1231/2

2011 година

Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 3964.

Врз основа на член 47 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010 година), министерот за информатичко општество и администрација донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа методологија се утврдува начинот на процената на вредноста на информатичката технологија (во понатамошниот текст ИТ).

Член 2

Процена на вредноста на информатичката технологија се врши во случаите на:

- пренос на правото на сопственост,
- определување на вредноста на капиталот во случаите во кои доаѓа до промена на вредноста и структурата на капиталот и при статусни измени,
- стечајна постапка и ликвидација,
- при финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит,
- пребивање на побарување,
- постапка за експропријација,
- оданочување со даноци на имот,
- инвеститорски консалтинг,
- финансиско известување и
- во други случаи предвидени со закон.

II. Дефиниции

Член 3

Информатичко средство е секој елемент утврден во членот 4 на оваа методологија став 1, согласно специфицирањата дефинирани во членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од оваа методологија.

II.1. Дефинирање на групи средства во ИТ

Член 4

Информатичката технологија за која се врши процена на нејзината пазарна вредност е дефинирана во следниве три категории и нивните подгрупи:

- техничка инфраструктура,
- информациски системи и
- управување со информатички технологии.

II.1.1. Техничка инфраструктура

Член 5

Категоријата техничка инфраструктура ги опфаќа подгрупите: хардвер и софтвер.

II.1.1.1. Хардвер

Член 6

Хардверот, дефиниран како дел од инфраструктурата во информатичката технологија (ИТ инфраструктура), ги претставува заедничките технолошки ресурси кои за субјектите обезбедуваат платформа за определени апликации / информациски системи. Хардверот, како група ги опфаќа следните типови на платформи:

1. Компјутерски платформи – кои се користат за да се обезбедат компјутерски услуги кои ги поврзуваат вработените кај субјектот и нивните клиенти во кохерентно дигитално опкружување, а кое вклучува големи сервери (Mainframe), сервери (Server), работни станици (Workstation), десктоп (Персонални) компјутери (PC) и лаптоп компјутери (Laptop), и периферна компјутерска опрема (Печатар, Скенер, Напојување, ...);

2. Телекомуникациски (мрежни) платформи - кои обезбедуваат податочно, гласовно и видео поврзување на вработените кај субјектот и клиентите во кохерентно дигитално опкружување, а кое вклучува локална мрежа (LAN), WAN мрежа;

На вредноста на оваа група средства (според трошоците) влијаат:

Фактор	Опис
- Хардвер	- Куповната цена на хардверот;
- Инсталација	- Трошоците за инсталација на хардверот;
- Обука	- Цена за да се обезбеди обука за специјалисти за ИТ и крајните корисници;
- Поддршка	- Цена да се обезбеди постојана техничка поддршка;
- Одржување	- Трошоци за надградби на хардверот;
- Инфраструктура	- Трошоците да се постави, одржува, обезбеди поддршка за соодветна инфраструктура, како што се мрежи и специјализирана опрема (вклучувајќи резервни единици за складирање);
- Време на застој	- Цена на загубена продуктивност ако хардверски грешки предизвикаат системот да биде недостапен за кориснички задачи и обработка;
- Простор и енергија	- Трошоци за недвижности и комуналните трошоци за домување и обезбедување на енергија за информатичката технологија.
- и друго	-

Табела 1 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Хардвер

II.1.1.2. Софтвер

Член 7

Софтверот како подгрупа од категоријата техничка инфраструктура ги опфаќа: системски софтвер (оперативен систем), софтвер за управување со податоци (Database engine) и основен апликативен софтвер (софтвер кој содржи функционалности кои се општи, за општа употреба и се предмет на лиценцирање).

1. Системски софтвер - е дефиниран како софтвер кој се состои од група на генерализирани апликации кои управуваат со ресурсите на компјутерските и/или мрежните платформи и којшто посредува во интерак-

цијата помеѓу апликативниот софтвер и хардверот. Во оваа група спаѓаат оперативни системи од следните групи: Windows, UNIX, Linux, MacOS и DOS.

2. Софтвер за управување со податоци (Database) - е дефиниран како софтвер којшто има функционалности на креирање структурирани податоци, складирање и манипулација со истите, како и комбинирање на неструктурирани податоци од различни извори. Во оваа група спаѓаат: Oracle, Microsoft SQL, Informix, DB2, MySQL и други.

3. Основен апликативен софтвер (софтверски алатки), е дефиниран како софтвер кој е предмет на лиценцирање и содржи функционалности кои му помагаат на корисникот да изврши одредена задача, тој не може да се менува и се користи како што е поставен.

На вредноста на оваа група средства (според трошоците) влијаат:

Фактор	Опис
- Софтвер	- Куповна цена на лиценца на софтвер за секој корисник;
- Имплементација	- Трошоците за имплементација на софтверот која вклучува анализи, инсталации, подесувања и друго.
- Обука	- Цена за да се обезбеди обука за специјалисти за информациските системи и крајните корисници;
- Поддршка	- Цена да се обезбеди постојана техничка поддршка;
- Одржување	- Трошоци за надградби на софтверот
- Инфраструктура	- Трошоците да се постави, одржува, обезбеди поддршка за соодветна инфраструктура, како што се мрежи и специјализирана опрема (вклучувајќи резервни единици за складирање);
- Време на застој	- Цена на загубена продуктивност ако софтверски грешки предизвикаат системот да биде недостапен за кориснички задачи и обработка;
- и друго	-

Табела 2 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Софтвер

II.1.2. Информациски системи

Член 8

Категоријата информациски системи ги опфаќа подгрупите: апликативни информациски системи, податоци и деловни функционалности.

II.1.2.1. Апликативни информациски системи

Член 9

Апликациски информациски систем е збир на меѓусебно поврзани софтверски компоненти (модули) кои имаат функционалности на собирање (или добивање), обработка, складирање и дистрибуција на податоци во процесот на контрола и поддршка во одлучувањето во организацијата на правниот субјект. Истиот како група ги опфаќа: системи за обработка на трансакции (transaction processing systems) и системи за поддршка при одлучување/системи за управување со информации (Decision support systems/ management information system).

1. Систем за обработка на трансакции е основен информациски систем кој служи на оперативен ниво на субјектот, вршејќи евиденција на дневните рутински трансакции неопходни за водење бизнис. Примери за Информациски системи од оваа група се:

- Систем за управување со документи (Document Management);

- Систем за архивско работење (Archiving);
- Систем за управување со процесите (Business process management);
- Систем за управување со проекти (Project Management);
- Систем за планирање на ресурсите (Enterprise Resources Planning), кој вообичаено вклучува модули за финансии/сметководство (Finance/accounting), човечки ресурси (Human resources), производство (Manufacturing), логистика (Supply chain management), продажба (Customer relationship management) и други.
- Географски информациски системи (Geographical Information System);

2. Систем за поддршка при одлучување/систем за управување со информации е систем за планирање, контрола и одлучување на ниво на менаџмент. Типични примери за овој тип на системи се:

- Систем за деловно разузнавање (business intelligence);
- Систем за податочно складирање (Warehouse management);
- Систем за генерирање извештаи (Reporting);
- Систем за управување со знаења (Knowledge management) и други.

На вредноста на оваа група средства (според трошоците) влијаат:

Фактор	Опис
- Софтвер	- Куповна цена на лиценца на софтвер за секој корисник, или куповна цена на изворниот код;
- Имплементација	- Трошоците за имплементација на софтверот која вклучува анализи, инсталации, подесувања и друго.
- Обука	- Цена за да се обезбеди обука за специјалисти за информациските системи и крајните корисници;
- Поддршка	- Цена да се обезбеди постојана техничка поддршка;
- Одржување	- Трошоци за надградби на софтверот
- Време на застој	- Цена на загубена продуктивност ако софтверски грешки предизвикаат системот да биде недостапен за кориснички задачи и обработка;
- и друго	-

Табела 3 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Апликативни информациски системи

Web локациите (web site) во главно се преклопуваат со апликативните информациски системи, ако поседуваат некоја од функционалностите на собирање, обработка, складирање и дистрибуција на податоци или било кој друг тип на интеракција со посетителите или корисниците. Од аспект на трошоците, влијание имаат истите фактори кои се прикажани во делот на апликативни информационални системи. Сепак, во најчест случај, Web локациите немаат ни една од наведените функционалности, туку служат само за маркетинг на самиот субјект. Во тој случај, во зависност од условите каде Web локацијата е поставена и начинот на одржување, влијание имаат следните фактори:

- Изработка на Web локација
- Поставување на Web локација (hosting)
- Одржување на Web локација (maintenance).

Покрај самата Web локација и доменот е маркетинг елемент кој може да има големо влијание врз самата проценка. Маркетинг елементите на Web локацијата и доменот се сметаат за индустриска сопственост/авторски права и истите се опфатени со методологија за проценка на авторски права.

Авторските права на изворниот код за апликациските информациски системи се предмет на проценка на Авторски права која е опфатена со друга методологија (Методологија за проценка на авторски права). Во одредени случаи, авторските права не можат да се издвојат од софтверот, во такви случаи се прави агрегирана проценка на софтверот и авторските права на истиот.

II.1.2.2. Податоци

Член 10

Податоци како подгрупа на категоријата информациски системи ги опфаќаат оние податоци кои се во сопственост на субјектот чијшто ИТ се проценува, кои се генерираат од работењето на субјектот, се обработуваат / процесираат со информатичкиот систем, или се генерираат како резултат на обработката во информатичкиот систем.

Од оваа подгрупа се исклучени личните податоци на вработените и личните податоци на корисниците на производите и/или услугите на субјектот.

Од оваа подгрупа се исклучени и личните податоци кои се обработуваат со информатичкиот систем, за кои субјектот чијашто информатичка технологија се проценува дали има законска основа или на друг начин согласно закон била овластена да ги обработува.

На вредноста на средствата од оваа група (од приходниот аспект) влијаат следниве фактори:

Фактор	Опис
- Структура	- Структурата на податоците и нивната организираност;
- Цел	- Целта за која се користат податоците и колку таа придонесува за реализацијата на дејноста на субјектот;
- Заменливост	- Можноста за обновување или замена на податоците во случај на нивно уништување;
- Точност	- Веродостојност и интегритет на податоците
- Корисност	- Можноста за искористување на податоците за други цели;
- Адаптивност	- Можноста за трансфер / миграција на податоците во друг информатички систем;
- и друго	-

Табела 4 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Податоци

II.1.2.3. Деловни функционалности

Член 11

Деловни функционалности како група ги опфаќаат оние карактеристики, модули и елементи на информатичките системи кои генерираат вредност за субјектот во сегашноста, или пак имаат потенцијал да генерираат вредност за субјектот во иднина преку нивното користење.

Во оваа група спаѓаат ре-употребливи софтверски модули, функционалности на самите информатички системи и друго.

На вредноста на средствата од оваа група (од приходниот аспект) влијаат следниве фактори:

Фактор	Опис
- Дефинираност	- Дефинираност на функционалноста;
- Корисност	- Степен на користење на функционалноста во сегашноста;
- Потенцијал	- Потенцијал за користење на функционалноста во иднина;
- и друго	-

Табела 5 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Деловни функционалности

Во секојдневното опкружување постојат повеќе начини на примена на комплексни ИТ средства кои се составени од повеќе елементи наведени во оваа Методологија. Меѓу нив се вбројуваат ИТ услугите и виртуелните ИТ средства, односно таканаречените „услуги во облак“.

ИТ услуги се дефинираат како услуги кои се базираат на користење на информатичката технологија во процесот на поддршка на процесите и деловните функционалности на субјектот. ИТ услугите се комбинација од Човечки ресурси во ИТ; Организација, управување и процеси и Технологија (која вклучува ИТ инфраструктура, Информациони системи, податоци и деловни функционалности).

II.1.3. Управување со Информатички технологии

Член 12

Категоријата управување со информатички технологии ги опфаќа подгрупите: Организација, управување и процеси, како и човечки ресурси во ИТ.

II.1.3.1. Организација, управување и процеси

Член 13

Организација, управување и процеси како подгрупа од категоријата управување со информатички технологии ги опфаќаат организациските елементи кои директно влијаат на вредноста која се добива со користење на информатичките технологии за еден субјект, односно кои влијаат на ефективност и квалитетот на резултатот кој се постигнува со обработка на податоците со одреден информатички систем.

Во оваа група спаѓаат организациската структура посветена на ИТ, постапките и процесите за управување со ИТ ресурси, оперативните постапки и процеси за работа односно управување со информатичкиот систем, имплементираните стандарди поврзани со развој и управување со информатички технологии како стандарди за квалитет, стандарди за безбедност на информации, стандарди за развој на софтвер, стандарди за управување со ИТ услуги и други.

На вредноста на средствата од оваа група (од приходниот аспект) влијаат следниве фактори:

Фактор	Опис
- Зрелост	- Зрелост на одредениот организациски елемент;
- Степен на искористување	- Степен на имплементација и користење на организацискиот елемент за реализација на ефектите од постоењето на информатичкиот систем;
- Придонес	- Придонес на организацискиот елемент кон севкупната вредност на субјектот.
- и друго	-

Табела 6 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Организација, управување и процеси

ИТ Сервиси се дефинираат како услуги кои се базираат на користење на информатичката технологија во процесот на поддршка на процесите и деловните функционалности на субјектот. ИТ Сервисите опфаќаат: Човечки ресурси во ИТ; Организација, управување и процеси и технологија (која вклучува ИТ инфраструктура, Информациони системи, податоци и деловни функционалности).

II.1.3.2. Човечки ресурси во ИТ

Член 14

Човечки ресурси во ИТ како подгрупа од категоријата управување со информатички технологии ги опфаќаат оние вработени кои директно влијаат на вредноста која се добива со користење на информатичките технологии за еден субјект, односно кои влијаат на начинот на развој, одржување, користење и управување на одреден информатички систем.

На вредноста на средствата од оваа група (од приходниот аспект) влијаат следниве фактори:

Фактор	Опис
- Искуство	- Години релевантно искуство;
- Образование	- Степен на образование;
- Компетенција	- Поседување на релевантни професионални сертификати;
- Придонес	- Придонес кон вредноста на информатичкиот систем за субјектот
- и друго	-

Табела 7 - фактори кои влијаат на вредноста на средства од групата Човекови ресурси во ИТ

Човечките ресурси во ИТ се проценуваат само во случај на инвестициски консалтинг, продажба, купување, спојување и преземање на фирма. Притоа, тие не се проценуваат одделно, туку имаат влијание врз смалувањето или зголемувањето на факторите на ризик при формирањето на дисконтната стапка во пристапи на процена согласно капитализацијата на доходот.

II.2. Применливост на информатичките средства при процена

Член 15

Согласно дефинираните подрачја на примена на процената, следнава табела ги дефинира применливите информатички средства:

	Примена	Опфатени групи од ИТ средства
1	Пренос на право на сопственост	- Техничка инфраструктура - Информациски системи - Управување со ИТ
2	Определување на вредност на капитал	- Техничка инфраструктура - Апликативни информациски системи
3	Стечај и ликвидација	- Техничка инфраструктура - Апликативни информациски системи
4	Финансирање и подигање на хипотека	- Техничка инфраструктура - Информациски системи
5	Пребивање на побарување	- Техничка инфраструктура
6	Експропријација	- Техничка инфраструктура
7	Одначување со даноци на имот	- /
8	Инвеститорски консалтинг	- Техничка инфраструктура - Информациски системи - Управување со ИТ
9	Во други случаи предвидени со закон	- Согласно случајот

III. Методи на процена

Член 16

Методи на процена на вредноста на информатичките средства се:

- Метод на директна (непосредна) пазарна споредба;
- Методи на капитализација на доходот (приходни методи); и
- Методи на трошоци на замена.

Изборот на методот на процената е во зависност од целите на процената, основата на процената, активноста на пазарот, достапноста на информации за претходни трансакции и други релевантни фактори.

Член 17

При изборот на методот на процена, треба да се почитува хиерархијата на методите.

Во случај кога постојат информации за цените на трансакции на исти или слични средства што се случиле во период близок до времето на процената, треба да се претпочита методот на директна пазарна споредба.

Доколку таквиот метод не може да се примени затоа што не постои информација за цените или затоа што средството е единствено или има карактеристики кои го прават да биде значајно различно од други средства, приходните методи или методата на трошоци на замена може да бидат поприфатливи.

Под поимот „значајно различно“, од ставот 3 на овој член се подразбира дека средството според своите карактеристики не може во целост да се спореди со друг пазарен еквивалент, односно има свои специфични карактеристики или агрегатни карактеристики кои не можат да се сретнат кај друг пазарен еквивалент.

Член 18

При процена на информатичката технологија може да се применат повеќе од една метода. Кога се презема активност на процена на вредноста, каде што целта е да се оцени пазарната цена, улогата на проценителот е да ја прилагоди примената на методите на оние коишто најверојатно би се употребиле од страните при некоја хипотетична трансакција.

Во случаите од став 1 на овој член, потребно е да се определи природата на пазарот за предметното информатичко средство и врз основа на тоа, да се одреди кој е најприфатливиот пристап на процена.

Член 19

Во случаите кога проценителот треба да го процени информатичкото средство заедно (агрегирано) со некое друго информатичко или неинформатичко средство, тогаш проценителот треба јасно да документира во извештајот за процена дали средството е проценувано самостојно или агрегирано со некое друго средство. Притоа, ако процената е извршена на агрегирана основа, проценителот треба да објасни кои се средствата кои се проценувани заедно и зошто тоа е така направено.

III.1. Метод на директна пазарна споредба

Член 20

Врз основа на Методот на директна пазарна споредба, вредноста на информатичкото средство се проценува на начин што тоа се споредува со постигната цена во некоја пазарна активност, односно трансакција која се случила неодамна, за исто или слично средство.

Методата од став 1 на овој член вклучува постапка во која средството што се проценува се споредува со слични средства што се продале или што се нудат на пазарот, или со коефициент на процена. Притоа се вршат определени прилагодувања коишто би ги рефлектирале различните карактеристики на средството што се продало или што е понудено за продажба од она што се проценува.

Член 21

Информациите потребни за примена на Методот на директна пазарна споредба се:

- Цените или ценовните коефициенти кои се однесуваат на исти или слични информатички средства и
- Прилагодувања коишто се потребни да се направат за да ги одразат различните карактеристики на средството што се продало или што е понудено за продажба од она што се проценува, ако има потреба за тоа.

III.1.1. Примена на коефициент на процена

Член 22

Доколку информатичкото средство што се проценува директно создава приход, тогаш Методот на директна пазарна споредба може да се примени со употреба на коефициенти на процена од исто или слично средство. Коефициентот на процена се добива со делење на цената на трансакцијата на истото или сличното средство кое се продало, со некој финансиски параметар, како што се на пример:

- Приходот генериран од информатичкото средство,
- Добивката пред камати и даноци (ДПКД), и
- Добивката пред камати, даноци и амортизација (ДПКДА).

Коефициентот од ставот 1 на овој член, се применува на соодветниот финансиски параметар на средството што се проценува и на тој начин се врши процената.

Во случај кога не постојат трансакции на исти или слични информатички средства, или ако постојат такви трансакции, тогаш е потребно да се прават определени прилагодувања и од тие причини овој метод најчесто се користи како дополнителен метод на некој друг метод на процена.

III.2. Приходни методи

Член 23

Приходните методи за процена на вредноста на информатички средства се засноваат на приходот кој ќе го генерира средството за време на неговиот преостанат животен век и ја проценуваат таа вредност по пат на капитализација на приходите. За нивна примена потребно е да се знаат: приносите, дисконтната стапка, проектираниот тек на приходи. Проекциите на приходите можат да се извлечат од некој договор, односно од договорите или пак да бидат определени од добивката која се генерира со нивна употреба или нивно располагање.

Член 24

Методите за процена на информатички средства базирани на капитализација на приходите, служат за определување на вредноста на информатичките средства и технологија врз основа на капитализирана вредност на остварените приходи, готовински текови или заштеди, кои се постигнати или хипотетички остварливи од страна на оној пазарен учесник кој го поседува средството.

Член 25

Методите на капитализација на приходите се тесно поврзани со идните или проектираните финансиски информации (ПФИ), кои произлегуваат од предвидување на:

- обртот;
- бруто добивката, оперативната добивка и нето добивката;
- добивките пред и по оданочување;
- должината на преостанат корисен век на средството и
- готовинските текови пред и по пресметката на каматата и/или данокот.

Член 26

Основни методи на проценка на информатички средства засновани на капитализација на приходите се:

- метода на ослободување од надомест за плаќање за користење на авторски права (набавка и одржување) на лиценциран софтвер;
- метода на премиум добивка или позната како метода на инкрементални приходи и
- метода на екстра заработувачка.

Секоја од овие методи утврдени во став 1 на овој член вклучува капитализација на предвидените готовински текови, користејќи ги техниката на дисконтирање на готовински текови или пак со користење на коефициент на капитализација, во случаите кога проекциите на готовинските текови се константни, во периодот кој се анализира.

III.2.1. Техника на дисконтирање на готовинските текови

Член 27

Техниката на дисконтирање на идните готовински текови (ДГТ) и нивно сведување на сегашни вредности се врши на следниов начин:

Прво, се пресметува сегашната вредност на тековите на приходите (користите) остварени од користење на информатичко средство по следнава формула

$$PV_0 = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

Каде:

PV₀ - сегашна вредност на идни парични текови за време t

C - очекувани парични текови за временски период t

r - барана стапка на принос (дисконтен фактор)

n - број на години (период за кој се прават проекциите).

Второ, се пресметува нето сегашната вредност како разлика меѓу сегашната вредност на идните готовински текови и иницијалните трошоци на инвестицијата.

Член 28

Како алтернатива на техниката на дисконтирани готовински текови, во поедноставни случаи може да се користи и техниката на капитализирање на идните готовински текови и/или приходи користејќи го коефициентот на капитализација.

$$\text{Коефициент на капитализација} = \frac{\text{Очекувани просечни готовински текови од една година}}{\text{Дисконтна стапка}}$$

III.2.2. Метода на ослободување од надомест за набавка и одржување на лиценциран (сертифициран) софтвер

Член 29

Методата на ослободување од плаќање на надоместоци (во вид на рати или еднократна надомест) се применува при процената на вредноста на информатичкото средство создадено за специфични потреби (tailored made software).

Методата се применува со капитализирање на хипотетичките плаќања (ратите за купување на софтверот плус одржување на истиот или еднократниот надомест) што би настанале доколку софтверот, наместо произведен по потреба, се набави како лиценциран од трета страна.

Методата од став 1 на овој член ги вклучува процените, хипотетички надоместоци за лиценци (авторски права) и одржување што би се заштедиле, односно

што би настанале за време на животниот век на средството. Хипотетичките плаќања за надомест на авторските права за лиценциран софтвер за време на животниот век на средството се капитализираат на тој начин што тие најнапред се прилагодуваат (корегираат) за вредноста на данокот и потоа се дисконтираат на нивната сегашна вредност.

Член 30

Хипотетичките плаќања за надомест за лиценцираниот софтвер, вообичаено се определуваат како процент од обртот кој се очекува да биде направен со користење на дадениот софтвер. Во определени случаи, надоместот за користење на авторски права за лиценциран софтвер може да се определи и со некоја веродостојна произволна сума која би се додала на периодичните суми базирани на обртот или некој друг финансиски параметар.

Член 31

При користење на методата на ослободување од надомест за плаќање на авторски права за користење (набавка и одржување) на лиценциран софтвер се применуваат следниве влезни податоци:

- износот за надомест на авторски права и соодветните финансиски параметри, како што се: процент од обртот, што хипотетички ќе се плаќаат за правата на користење на софтверот, во текот на времетраењето на трансакцијата;

- проекциите за финансиските параметри, како што е обртот на кој ќе се пресметува надоместот во текот на проценетиот животен век на средството;

- износот на кој ќе се обезбеди ослободување од данокот на хипотетичките плаќања за користење на авторските права;

- трошоците за маркетинг и сите останати трошоци кои можат да настанат од одржувањето на лиценцираниот софтвер;

- дисконтната стапка со која ќе се пресмета сегашната вредност на хипотетичките плаќања за користење на правата од лиценцираниот софтвер или

- во поедноставни случаи коефициентот за капитализација кој се користи при константни готовински текови.

Член 32

Издатоците за надомест на авторските права за користењето (набавка и одржување) на лиценциран софтвер можат значително да отстапуваат за навидум слични средства. Од овие причини потребно е внимателно да се разгледаат и проверат сите влезни информации прифатени во пресметката во однос на оперативната добивка што еден типичен оператор ја бара од продажбата генерирана со тој софтвер.

Проценителот обезбедува детално образложение кои информации и претпоставки ги употребил при анализата и да ги евидентира и наведе документите и изворите кои ги користел.

III.2.3. Метода на премиум добивка или метода на дополнителни (инкрементални) приходи

Член 33

Методата на дополнителни (инкрементални) приходи се состои од споредба на предвидената добивка или готовински текови кои би биле заработени од бизнисот кој се одвива со користење на определено информатичко средство со оние кои би се обезбедиле од бизнисот без нивно користење.

Дополнителните (инкрементални) добивки се пресметуваат како разлика меѓу две различни состојби (со и без користење на определени информатички средства). Добиените периодични износи на добивка или го

товина се капитализираат со користење на соодветен дисконтен фактор или соодветен коефициент за капитализација на вредноста.

Член 34

За примена на методата на премиум добивка се користат сите или некои од следниве влезни податоци за процена:

- предвидени периодични добивки, трошоци на заштеда или готовина кои се очекува да бидат остварени користејќи определени информатички средства;
- предвидени периодични добивки, трошоци на заштеда или готовина кои се очекува да бидат остварени без користење на определени информатички средства;
- соодветен коефициент за капитализација или дисконтна стапка за капитализирање на предвидените периодични добивки или готовина.

Методата на премиум добивка може да се користи за процена на информатички средства чие користење ќе заштеди трошоци и за оние чија употреба ќе генерира дополнителна добивка.

III.2.4. Метода на екстра заработувачка

Член 35

Методата на екстра заработувачка, слично како и методата на премиум добивка има ограничена примена, бидејќи се применува само доколку прецизно може да се разграничи готовинскиот тек генериран од определено информатичко средство.

Суштината на методата на екстра заработувачка е определувањето на вредноста на информатичките средства како сегашна вредност добиена од готовинските текови од кои е претходно издвоена пропорцијата на готовина која произлегува од користење на другите средства.

Член 36

Методата на екстра заработувачка вклучува проекција на готовински текови кои се очекуваат да произлезат од бизнисот или бизнисите кои го користат информатичкото средство. Од овие вкупни проекции на готовинските текови се одземаат и разграничуваат оние готовински текови кои произлегуваат од останатите категории на материјални и нематеријални средства, финансиски средства и други средства, а кои не се информатичкото средство кое е предмет на процената.

Проектираните готовински текови се сведуваат на нивната капитална вредност со примена на техниките на сегашна вредност и соодветни дисконтни стапки или во поедноставни случаи (при константни приноси) само со користење на фактор за капитализација.

Член 37

Податоци и информации кои се користат за примена на методата на екстра заработувачка се следниве:

- проектираните готовински текови од бизнисите на кои информатичкото средство им носи приходи (екстра готовина) – што претпоставува алоцирање на приходите и трошоците на најмалиот бизнис или група на бизниси на даден ентитет во кои се вклучени приходи кои можат да произлезат од користење на информатичкото средство, предмет на процена;
- трошоците на информатичкото средство кое носи дополнителна заработувачка во однос на другите средства кои не се проценуваат (вклучувајќи ги и другите информатички средства);
- соодветната дисконтна стапка или вредносен коефициент за капитализација со цел да се сведе готовината генерирана од конкретно информатичкото средство, чија вредност се утврдува на нивната капитална вредност.

Вообичаено е вредноста на информатичките средства да се определува со помош на оваа метода кога тие заедно во група и во комбинација со други средства создаваат дополнителна готовина и за кои останатите методи на процена се несоодветни.

Член 38

Методата на екстра заработувачка се користи и при процена на вредноста на истражувањата и развојот. За овие средства е тешко да се определи процена со други методи, и тешко веројатно е дека ќе се најде иста или слична пазарна трансакција за да се користи методата на пазарно споредливи цени.

III. 3. Метод на трошоци на замена

Член 39

Методот на трошоци на замена се состои во определување на вредноста на информатичките средства, преку пресметка на трошоците за замена на средството со друго средство со слични или идентични капацитети.

Средството кое се проценува според методот на трошоци на замена ќе биде помалку атрактивно од модерен и современ еквивалент, поради годините на старост или амортизираност. Од овие причини се прават корекции за степенот на амортизираност.

Факторите кои влијаат на одредените средства се утврдени во членовите 6, 7, 9, 10, 11, 13 и 14 од оваа методологија.

Член 40

Методот на трошоци на замена се користи претежно за готов, интерно креиран софтвер кој нема јасно нагласени ефекти на приходите или пак јасно издиференцирани економски придобивки.

Член 41

За примена на Методот на трошоци на замена потребно е да се направат следниве чекори:

- да се идентификува пазарна цена за средството што се заменува или
- да се определат трошоците за развој и креирање на слично средство.

Член 42

Методот на трошоци на замена се применува за процена на следниве видови информатички средства и човечки ресурси со соодветни капацитети и знаења:

- Софтвер, каде е потребно да се идентификува цена за ист или сличен софтвер на пазарот;
 - Апликативен информациски систем, во сличаите каде е можно да се идентификува цена за ист или сличен систем на пазарот; Web локации, каде е можно да се проценат трошоците за креирање на интернет страни;
 - Човечки ресурси, поточно за процена на придобивките за субјектот, преку определување на трошоците за градење, развој и усовршување на работната сила.
- Методот на трошоци на замена не е погоден за примена во случаи кога се работи за информатичко средство за кое не постои споредлив еквивалент за кој може да се обезбеди пазарна цена од причина што тие можат да имаат вредност што е значително поголема или помала од трошоците за нивниот развој.

Член 43

Потребните податоци и информации за примена на Методата на трошоци на замена ги вклучуваат некои од следниве фактори:

- трошокот за развој или купување на идентично средство со еднакви капацитети и перформанси;
- трошокот за развој или купување на слично средство со еднакви капацитети и перформанси;

- во случај на развој или купување на слично средство со еднакви капацитети и перформанси, потребно е да се направат корекции, односно прилагодување во вредноста за износот на соодветната амортизација;

- разлика во цените меѓу новото, исто или слично средство (еквивалент) и вредноста на средството што го сакаме да го замениме, а проценетата вредност е онаа што се постигнува во актот на трансакцијата.

IV. Потребни податоци и информации за процената

Член 44

Методите кои се користат за процената имаат потреба од бројни информации за да можат соодветно да се применат.

Информациите од став 1 на овој член вклучуваат;

1. Проектирани финансиски информации;
2. Цени од споредливи трансакции на исти или слични информатички средства;
3. Надомест за лиценциран софтвер;
4. Премиум добивка;
5. Ефекти од други средства што влијаат на готовинскиот тек;
6. Дисконтна стапка;
7. Коефициент на проценка и
8. Трошок за замена.

За потребите на процената можат да бидат потребни и користени и други информации. Тие треба да се идентификуваат, да се наведе изворот од каде се добиени и соодветно да се објаснат.

Проектирани финансиски информации

Член 45

Сите методи за проценка на вредноста во рамките на пристапот на капитализација на добивката имаат потреба од проектирани финансиски информации (ПФИ) за иднината за некои од нивните влезни информации.

Капитализацијата на тековите на добивките се базира на следните финансиски параметри: вкупен приход, оперативна добивка, нето добивка, готовински текови и слично.

Во определени случаи ПФИ можат да се бараат и кога се применува пристап на директна пазарна споредба, особено кога се користи техника на коефициенти на проценка, бидејќи коефициентите можат да се применат и на ПФИ, а не само на историските финансиски параметри.

Член 46

ПФИ треба да се оценуваат за следните фактори:

- Оцена на приходот преку оцена на можноста на самото средство да генерира приход, но и преку оцена на проектираното учество на пазарот;
- Маргините на добивка кои се определуваат како распон историските маргини на добивката и проектираните маргини на добивка кои треба прецизно да се објаснат;
- Данок на добивка;
- Потреба од работен капитал и претпоставките на кои таа потреба е оценета;
- Потреба од капитални издатоци за односното средство и
- Очекувања за растот во економијата и во дејноста во кое функционира средството, со цел да се обезбеди чувство на реализам за оценките на проценителот.

Член 47

Сите претпоставки за влезните информации врз основа на коишто се проектираат финансиските извештаи треба да се документираат во извештајот за проценка, заедно со наведување на изворот од каде се користени.

Кога се обединуваат ПФИ од различни извори, тие треба да се оценат од аспект на споредбеност, постојаност и логичност, како и дали се соодветни за конкретната намена.

Кога се прави проценка, на база на пристапот на директна пазарна споредба, се споредуваат информации од податоци кои се добиени од пазарот и се прави напор да им се подобри нивната точност и применливост.

Во случаите кога е потребно да се вршат споредби со пазарни информации, особено со коефициенти на процената, треба да се врши прилагодување и за другите специфични показатели, како што се стапките на раст, дажничните стапки, работниот капитал, капиталната опременост, особено ако станува збор за средства во средини кои се разликуваат од некој од тие аспекти и ако тоа има влијание на финансискиот индикатор кој се користи како основа за мултиплицирање при процената.

Член 48

Други фактори кои можат да влијаат на информациите за ПФИ можат да бидат економските и политичките услови за тоа како ќе се развива земјата, како и владините политики.

Член 49

Периодот за кој се прави проекцијата треба да се усогласи со очекуваниот животен век на информатичкото средство што се проценува. Ако се смета дека средството е со бесконечен животен век се применува принципот на проценка при бесконечност терминска вредност. При процената на формулата за бесконечност треба да се има предвид стапката на пораст на готовинскиот тек која се очекува од средството и претпоставките за порастот треба да се образложат.

Информатичките средства кои имаат кус животен век, не се проценуваат по принципот на бесконечност или истиот го користат во ретки случаи.

Бесконечната вредност се пресметува по следнава формула:

$$\text{Терминска вредност} = \frac{\text{Проекција на готовинскиот тек во последната година} * (1 + \text{долгорочна стапка на пораст})}{(\text{дисконтна стапка} - \text{долгорочна стапка на пораст})}$$

Во случаите кога се користи ПФИ за да се процени вредноста на информатичкото средство, треба да се подготви анализа на чувствителност со цел да се оцени влијанието на можните варијации во појдовните претпоставки.

Елементите, на коишто ПФИ се најчувствителни треба да се ревидираат, со цел да се обезбеди дека претпоставките за нив се конзистентни, доверливи и логични.

Цени од споредливи трансакции на исти или слични информатички средства

Член 50

Во случаи кога постои активен пазар за определено информатичко средство, пазарната цена е единствената влезна информација што е потребна и нема потреба од прилагодувања.

Во случаите на информатички средства кои се меѓусебно хетерогени по природа, примената на информации од активниот пазар кои можат да се вклучат само за слични средства ограничена.

Член 51

Информациите добиени при директната пазарна споредба треба да се проверуваат и прилагодуваат со цел:

- Да се одреди според кои карактеристики се разликува средството од споредбената пазарна трансакција од онаа кое се проценува;

- Да се одреди дали постоеле некои специфични фактори кои можат да имаат влијание на средството од споредбената пазарна трансакција или на средството кое се проценува во случај на принудна продажба, продажба при поврзани страни или трансакција како дел од реструктурирање на групацијата сопственик и

- Да се утврдат разликите во пазарите меѓу средството од споредбената пазарна трансакција и средството кое се проценува, како и разлики во времето (и условите на пазарот) кога се случило трансакцијата и тековното време.

Сите специфики во анализата треба да бидат образложени, заедно со причините за изборот на определени аргументи во натамошната анализа и во процената.

Надомест за лиценциран софтвер

Член 52

Врз основа на Методата за ослободување од надомест за лиценциран софтвер, основна информација којашто треба да се обезбеди е хипотетичкиот надомест што би требало да се плаќа за информатичкото средство (најчесто софтвер) во текот на неговиот животен век. Висината на надоместот може да се обезбеди ако постои пазар за користење на исто или слично информатичко средство.

Добиената информација за надоместот треба да се прилагоди на евентуалните разлики во функционалноста (или некои други карактеристики) на информатичкото средство што се проценува во споредба со информациското средство за коешто постојат податоци за надомест за користење.

Член 53

Факторите што влијаат на процената се следниве информации:

- Дали изнајмувањето се случило на сосема слободен пазар или се случило меѓу поврзани страни,
- Дали постојат услови на ексклузивност,
- Дали некоја од страните има одговорност да покрие некои трошоци,
- Кога е почетокот на лиценцирањето и периодот на траењето на договорот и

- Дали има други разлики, како што се: пазарната позиција на некој од страните во договорот, географското покривање на даденото право, некои други дополнителни права, обврски или необезбедени права, дали станува збор за трансакции на изнајмување на бизнис кон бизнис (B2B) или бизнис кон потрошувач (B2C), дали станува збор за покомплицирано или во некои други карактеристики различно средство.

Информациите од ставот 1 на овој член влијаат врз цената и соодветно треба да се прилагоди влезната информација за односната проценка.

Член 54

Кога се врши проценка согласно Методата за ослободување од надомест за лиценциран софтвер, треба да се пресметаат и ефектите од одржувањето и поддршката на информатичкото средство и даночните ефекти.

Премиум добивка

Член 55

Основниот влез во методата на проценка со премиум добивка е проекцијата на премиум добивката, што е вид на проекција на ПФИ. Проекцијата на готовинските текови кои можат да се обезбедат со и без примена на информатичкото средство се согледува од аспект на:

- Активностите на ентитетот којшто го поседува информатичкото средство;

- Други ентитети кои користат исти или слични информатички средства и за коишто постојат јавно достапни информации;

- Сопствени бази на податоци на проценителот и
- Други истражувања.

Доколку таквите податоци за различните готовински текови со или без информатичкото средство се добиени од самиот ентитет кој го поседува информатичкото средство, тие се проверуваат со слични или споредливи пазарни информации и потоа тие се прилагодат на соодветното информатичко средство или на условите во кои тоа функционира.

При проекциите на готовинските текови со и без информатичкото средство, треба да се има предвид да не се преценат или потценат ефектите на односното средство. Исто така, треба да се земе предвид и да не се занемарат ефектите на потребната инвестиција во средството, како на почетокот за набавката на средството, исто така и на трошоците за негово одржување.

Член 56

Кога се применува Методата на екстра добивки се користат следниве влезни информации:

- Проекција на готовинските текови што се добиваат од бизнисот на кого соодветното информатичко средство му додава вредност, на тој начин што се алоцираат и приходи и трошоци на најмалиот бизнис или група на средства на ентитетот што може да се идентификува како генератор на приходот кој произлегува од информатичкото средство;

- Придонесот на готовинските средства од сите други средства во бизнисот, вклучително и другите информатички средства кои не се проценуваат;

- Соодветна дисконтна стапка или коефициент за капитализација на проектираните добивки или готовински текови кои се однесуваат на соодветното информатичко средство.

Дисконтни стапки

Член 57

Во случаите на примена на некоја од методите на пристапот на капитализација на добивката, потребно е проектираните износи од одделните периоди да се намалат за ризикот и за временската димензија на парите или со примена на коефициент за капитализација на соодветниот фиксен финансиски параметар. Капитализацијата на фиксниот износ може да се набљудува како поедноставена изведба на методата на дисконтиран готовински тек (ДГТ).

Член 58

Проектираните финансиски параметри за идните периоди се разликуваат, односно, не растат по некоја константна стапка во споредба со претходните периоди, се дисконтираат со употреба на соодветна дисконтна стапка.

Во случај кога за процената се применува ДГТ, а се претпоставува дека финансиските параметри растат со константна стапка, вредноста може да се проектира со примена само на коефициент на капитализација.

Дисконтната стапка ја одразува временската димензија на парите и ризикот кој е поврзан со информатичкото средство кое се проценува. Таа се одредува преку ППТК -пондериран просечен трошок на капиталот (WACC - Weighted Average Cost of Capital).

Доколку постојат информации, се прави логична проверка на ППТК со вообичаените трошоци на пазарот на капитал.

Очекуваниот ризик се изразува или во дисконтната стапка или во готовинските текови, а не во двата елемента на проекцијата, за да не дојде до двојно проценување на ризикот, или пак тој воопшто да не се вклучи.

Член 59

Дисконтната стапка по која се врши дисконтирање на идните парични текови претставува просечна пондерирана цена на долгот и капиталот и се пресметува според следнава формулата

WACC по оданочување = $r_e \times E/V + r_d \times D/V (1-t_c)$ каде што,

r_e е цената на капиталот и го претставува повратот од инвестицијата кој се бара од страна на сопствениците на средството;

r_d е цената на долгот, и го претставува повратот кој се бара од страна на финансиерите на долгот;

E е пазарната вредност на капиталот;

D е пазарната вредност на долгот, т.е. финансиски позајмици подложни на камата;

V е пазарната вредност на претпријатието ($D+E$) и

t е соодветната даночна стапка.

Цената на капиталот е составена од следниве компоненти:

$R_e = R_f + \beta \times ERP + CRP + SRP$ каде што

R_f – (Risk free rate) - Реална стапка на принос на безризични вложувања

β – бета коефициент, мерка до кој степен повратот на акциите на претпријатието варираат со повратот на пазарот како целина; (сензитивност на цена на акциите на пазарни ризици) и

ERP - премија за ризик на пазарот на капиталот која се бара за инвестирање на пазарот на капитал споредена со инвестирање во средства ослободени од ризик, (Повраток кој се очекува да го добијат инвеститорите за екстра ризиците на вложувањата) (Enterprise Risk Premium)

CRP – Премија за ризик на земјата (Country Risk Premium)

SRP – Премија за ризик според големина на претпријатието (Size Risk Premium).

Коефициенти на капитализација

Член 60

Кога финансиските параметри од употребата на определено средство растат со константна стапка, во таков случај вредноста може да се проектира со примена на коефициент на капитализација.

Коефициентот на капитализација се применува со употреба на:

- Специфични коефициенти за проценка за слични средства на пазарот, како цена / заработувачка, што е информација ретко присутна на пазарот за одделни средства, или

- Со прилагодување на дисконтната стапка ако за тоа има потреба.

Споредбените трансакции можат да дадат директни податоци за цената или можат да се анализираат преку коефициентите на проценка. Резултатот од оваа анализа покажува дали средството проценето согласно мултиплицирањето на определениот фактор покажува поголема или помала цена од хипотетичката трансакција која го вклучува соодветното средство.

Доколку се појави голема разлика меѓу вредноста добиена во обичната директна пазарна споредба и вредноста добиена со примена на некои коефициенти на проценка тогаш се применуваат и други методи на проценка за да се согледаат некои скриени вредности, синергии, или можеби непогодности во комбинацијата со останатите средства на друштвото сопственик на информатичкото средство.

Трошок за замена

Член 61

За примена на трошоциот пристап потребно е да се земаат предвид:

- Разликите на средството што се проценува во споредба со средството што се зема како мерило за средство за замена;

- Датумот на којашто се врши проценка на трошоците на замена споредено со датата на проценка на средството.

Сите прилагодувања направени при примена на методот на трошоци на замена кои се направени врз основа на некои истражувања или на други причини, треба да се објаснат и документираат.

V. Избор на методи за проценка

Член 62

Освен во случаите кога на датумот на процената можат да се идентификуваат исти еквиваленти (средства) на пазарот, во сите останати случаи неопходно е да се изврши соодветен избор на методологија (една или повеќе методи) кои ќе се земаат предвид при вреднување на информатичките средства.

При изборот на методата/методите треба да се има предвид нивната соодветност и сигурност, но и крутоста на потребните влезни податоци на кои базира примената на соодветните методи.

Изборот на методата на проценка, односно образложение за примена на определена метода / методи на проценка мора да се елаборира во Извештајот за проценка.

Од примарната метода на проценка може да се изведе и примени секундарна метода на проценка, но само доколку со примарната метода можат да се извлечат влезни податоци за примена на секундарната метода. Ваквиот пристап во процената е наречен „реверзибилен инженеринг“.

Член 63

Во услови на отсуство на активен пазар за идентично информатичко средство, тоа се проценува со примарно користење на приходните методи кои базираат на капитализирање на очекуваните приходи од примена на соодветното информатичко средство.

Со оглед на тоа што приходните методи се базираат на примена на влезни информации кои се во извесна мерка субјективни, потребно е секогаш да се врши вкрстена проверка на резултатите добиени со овие методи.

При високо сензитивни влезни информации кои имаат значително влијание врз проценетата вредност, се препорачува вкрстена анализа на приходните методи или меѓу приходните и трошоцната метода. Доколку постои пазарна вредност за еквивалентно средство (цената што може да се утврди во пазарни трансакции за исто или слично средство, во моментот на процената), тогаш тоа ќе претставува примарна основа за вреднување и/или споредба со вредностите добиени со останатите методи.

Член 64

Примената на соодветна метода/методи на проценка на соодветно информатичко средство се одвива по следниов редослед:

Прво, се врши споредба со друга пазарна трансакција на исто или слично средство истргувано на пазарот.

Второ, доколку не постои можност за примена на пазарниот пристап се применува приходна или трошочна метода како примарна, а нивната се образложува од аспект на релевантноста, достапноста и сигурноста на користените податоци и

Трето, доколку е можно, добиените резултати со примена на примарната метода на процена се вкрстуваат со резултатите добиени од друга (секундарна) метода на процена и на тој начин се проверува оправданоста и точноста на добиените вредности.

VI. Извештај за процена на информатичката технологија

Член 65

Извештајот за процена на информатичката технологија, се прави за да се образложат на трети лица сите информатички потребни за соодветно разбирање на процената.

Извештајот за процена треба да биде јасен и недвосмислен, сеопфатен, споредлив и веродостоен.

Извештајот за процена треба да содржи јасни и прецизни описи на обемот на задачата, целта и планираната намена, јасно образложение за избраната вредност, приложување на сите претпоставки на кои базира примената на методите како и ограничувањите фактори на примена на методите на процена што непосредно влијае на вредноста.

Извештајот се изготвува во писмена и во електронска форма.

Член 66

Извештајот за процена на информатичкото средство треба да ги вклучува образложенијата за разликите во вредноста постигнати со примена на примарната метода и секундарните методи на процена или да направи вкрстена проверка која ќе содржи податоци за: видот на расположливите податоци (влезни), нивната расположливост и достапност, оценка за релевантноста и веродостојноста на податоците и оценка за примената на определена метода.

Објаснувањето дадено во извештајот од ставот 1 на овој член, треба да ги нагласи влезните информации со најголема и со најмала релевантност, а оттаму и релативната веродостојност и точност на резултатите добиени со примена на различните методи на процена.

Член 67

Извештајот за процена на информатичка опрема ги содржи следниве информации:

а) Име и презиме на проценителот и потврда (лиценца) за неговата компетентност.

Проценувачот може да биде физичко или правно лице. Доколку во процената е користена помош од други релевантни лица, друга експертиза и сл., зависно од обемот и сложеноста на задачата, тогаш тоа посебно се образложува од аспект на обемот и природата на таквиот ангажман.

б) Назив на клиентот (нарачател на процената), како и евентуални други корисници;

в) Цел на процената;

г) Идентификација на информатичкото средство - предмет на процена.

Доколку информатичкото средство - предмет на процена се користи во комбинација со друго средство, се појаснува дали таквите средства се вклучени или исклучени, со претпоставка дека ќе бидат на располагање ако се вклучуваат или пак исклучени со претпоставка дека нема да бидат на располагање.

д) Основа на утврдување на вредноста.

Основата за утврдување на вредноста претставува извештај за основните претпоставки за процена на вредноста на информатичките средства и зависи од целта на процената.

Основа на вредноста се утврдува во три основни категории:

- Прво, за да се процени вредноста, односно да се утврди цената што ќе се постигне за средството во хипотетичка размена на слободен и отворен пазар или за т.н. „пазарна вредност“;

- Второ, за да се процени користа што определен ентитет ги ужива од поседување на определено средство, како и специфичната вредност на средството кое е во посед на еден ентитет, но може да нема никаква вредност за другите пазарни учесници, односно за утврдување на инвестициската и специфичната вредност на средството;

- Трето, за да се определи разумна или „фер цена“ која може да биде договорена меѓу две специфични страни за размена на тоа средство. Во овој случај, средството не е неопходно да е пазарно експонирано, туку е сосема доволно цената да ги рефлектира предностите и слабостите од поседување на средството за договорните страни, а не за пазарот земен во целина.

ѓ) Датум на процената.

Во рамки на оваа компонента се разграничува датумот (периодот) на истражување и анализа од датумот на известување.

е) Обем на анализата.

Во овој дел се наведува целокупната документација која е на располагање и која се користела за спроведување на анализите, пресметките, истражувањата, евентуални истражувања со користење на прашалници, како и сите ограничувања со кои се соочува проценителот во текот на процената.

ж) Извори на информации

Изворите на информации содржат податоци за природата и изворите на секоја информација поврзана со процесот на процена, независно од тоа дали се располага со соодветна верификација на таквите информации.

з) Претпоставки на кои базира процената;

и) Ограничувања за објавување;

Доколку е неопходно или пожелно да се ограничи користењето на процената и на податоци поврзани со неа, тоа јасно се наведува.

ј) Изјава на проценителот дека процената е извршена според законски усвоената методологија и дека истата е направена професионално и непристрасно.

к) Избор на методи на процена со образложение за применетиот методолошки пристап;

л) Проценета вредност и валута во која се врши процената и

љ) Изјава на нарачателот на процената или давателот на информации дека дадените податоци и информации се точни и веродостојни и одговараат на фактичката состојба.

Член 68

Податоците и информациите за претпријатието, користени за потребите на проценката, проценувачот ги чува како деловна тајна.

Член 69

Извештајот за процена се составува во три еднообразни оригинални примероци од кои два за нарачателот и еден за изготвувачот на проценката.

VII. Завршни одредби

Член 70

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4887/1
16 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

3965.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006), и чл. 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 20.12.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
СТРУГА**

1. За претседател на Основен суд Струга е избран:
- Ади Усеини - судија на Основен суд Струга.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1
20 декември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

3966.

Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/2008), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

**Л И С Т А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ-СПОРТСКА НАДЕЖ**

Во Листа на категоризирани спортисти-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011), по спортистот под реден број „490“, се додава спортистот под реден број „491“.

Ред. бр.	А. Индивидуални спортови – Бокс Име, татково име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
491.	Хајдин Нијази Ферати	Роден 24.02.1995г. во Скопје

Бр. 08-2630/3
9 декември 2011 година
Скопје

Директор,
м-р **Лазар Поповски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3967.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии

О Б Ј А В У В А

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 точка 3) од Законот, за 2012 година на годишно ниво, изнесува 89.640,00 денари.
2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.470,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот.

Бр. 20-41471/1
16 декември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



201177